



Комерцијални  
возила

Понуда за:

# Caddy 4 Life

Trendline Plus - 5 седишта



Тип:

Caddy- 4 Life Trendline 2.0 TDI Diesel

Модел:

## A. Технички карактеристики:

Модел :	(SABT22N1)	
Мотор:	2.0 TDI Common Rail	
Број на цилиндри:		4
Зафатнина на моторот:	1,968 cm <sup>3</sup>	
Моќност: kW (KS):	75 (102)	
Менувач:	5-Мануелен	
Погон:	напред	
Максимална брзина:	172 km / h	
Потрошувачка на гориво (Градска/Меѓуградска/Тотал):	5.3/4.1/4.6 l/100 km	
Капацитет на резервоар:	55 l	
Меѓусоскино растојание:	2,682 mm	
Боја на возилото:	Бела	
Потекло:	CP Германија	

## B. Карактеристики на патничкиот простор:

Волумен: (на багажникот под полицата) -----	750 l
Волумен: (на багажниот простор) -----	3.030 l
Ширина: -----	1.120 до 1136 mm
Висина: -----	1.233 mm

ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ	Продажна цена до регистрација со платени давачки
C. Цена за 1 (едно) возило без ДДВ:	19.222,00 €
D. ДДВ за возилото :	3.460,00 €
E. Вкупна цена за 1 (едно) возило :	23.176,00 €
<b>ПРЕПОРАЧАНА ЦЕНА СО ДДВ_3-2-0 :</b>	<b>19.500,00 €</b>

**Напомена: Овие возила се со право на поврат на ДДВ**



**Комерцијални  
возила**

**F. Опрема вградена во возилото:**

- ESP електронска стабилизирачка програма
- ABS систем на кочници
- EDL електронска блокада на дигеренцијалот
- ASR електронски уред законтола на пролизгување при старт со возилото
- EBC контрола на моторно кочење
- Hill Hold
- Start- Stop систем
- EURO 6 со SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologija
- Капацитет од 9 литри, досег: приближно 6,000 км
- Серво управувач електромеханички
- Централно трето стоп светло
- "Транспондер" електронска заштита
- Хидрауличен кочен систем (серво кочници) со 4 (четири) диск кочници, напред и позади
- Челични бандажи 6J x 15
- Гуми 195/65 R15
- Дигалка, алат за возилото лоцирани во патничкиот простор
- Дневни Светла
- Задно светло за магла
- Електрична регулација на главните светла
- Електрика на предни прозори
- Централно заклу. со далечинско
- Електрика и греење на надворешни ретровизори
- Две врати во возачка кабина
- Странична лизгачка врата за патнички простор десно
- Странична лизгачка врата за патнички простор лево
- Задна летечка врата со греачи брисач
- Греан заден прозор, брисач на заден прозор
- Сигурносни појаси на три точки за сите седишта
- Наслони за глава за сите седишта
- Странични воздушни перничина
- Аир баг воздушно перниче за возач и совозач
- Систем за управување (серво управувач) со висинско и надолжно подесување
- Фабричко пресвлекување на седиштата
- 5(пет) седишта (2 (две) во возачката кабина и 3 (три) во патничкиот простор)
- Возачко и сувозачко седиште подесиви по должина
- Возачкото седиште подесиво по висина
- Трите седишта во пат.простор 1/3 до 2/3 преклопливи и поместиви
- Демонтажна полица за багаж позади триседната клупа
- Прозори во патнички простор фиксни
- Потполно обложување на внатрешноста на патничкиот простор со модулирана пластика
- Тапациран кров во возачката кабина и патничкиот простор
- Радио систем "Composition Audio" со четири звучници
- Раконаслон во централната конзола
- Четири држачи за чаши во централната конзола
- Внатрешно светло во возачкиот простор
- Две светла во патничкиот простор
- Едно светло за осветлување на багажниот простор
- Четири злки за обезбедување на товар во патничкиот дел
- 12 V приклучок со запалка за цигари
- Звучен сигнал - активирани светла

**G. Дополнителна опрема вклучена во цената и во возилото :**

- Резервна гума под возилото
- Втор клуч со далечинско
- Фарбани браници во боја на возилото
- Пакет за пушачи
- Фиока под возачкото седиште
- Клима уред " Climatic "
- Подготовка за мобилен телефон Bluetooth
- Зголемување на носивоста



**Комерцијални  
возила**

**Плаќање:**

- 100 % Пред превземање и царинење на возилата

**Рок на испорака:**

- Возилото се наоѓа на лагер во Македонија

**Гаранција:**

- Две години гаранција без ограничување на поминати километри .
- Три години гаранција на лак
- Дванаесет години гаранција против корозија на каросеријата

**Постгарантен период:**

- Две години гаранција за оригиналните резервни делови на VOLKSWAGEN, без ограничување на км
- Две години гаранција на сите сервисни услуги
- 15 години снабдување со оригинални резервни делови по истекот на моделот

**Обезбеден е:**

- Овластен сервис
- Оригинални резервни делови
- Редовно пост - продажно следење на возилото, сервисирање на секои 15.000 км
- Дилерска и сервисна мрежа

Важност на понудата : 20 дена од датумот на издавање.

